



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
**ИНФО ЛИНИЈА** **0800 33 222**  
(БЕСПЛАТНА)  
Е-пошта: info@fzo.org.mk  
Web: www.fzo.org.mk

Дата: 05.10.2011

## СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

**Учество на ФЗОМ на петиот регионален форум на здравствени фондови на тема „Финансирање преку јавно здравствено осигурување „ кој се одржува од 27-30.10.2011 година во Р.Хрватска**

Тековната 2011 е петта година по ред како Фондовите од регионот се сретнуваат на годишниот форум за финансирање на јавно здравство на кои ќе се дискутираат новостите и достигнувањата во здравственото осигурување во изминатата година. Оваа година земја домаќин на регионалниот форум е Република Хрватска. Темите на кои што оваа година дискутираат земјите се „е-здравство“, фармакоекономија и останати теми на кои фондовите бележат значаен напредок во изминатиот период. Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе биде претставен од директорот на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева Змејкова на тема **„Цени на здравствени услуги на во специјалистичко-консултативна здравствена заштита и ДСГ во Македонија“**, како и директорот на сектор- трезор и сметководство м-р Маја Богдановска Стојаноска на тема : **„Трезор на јавни здравствени установи“**.

Во првата презентација директорката Парнарџиева-Змејкова ќе го претстави моделот на формирање на цените на здравствените услуги за болничките и амбулантските здравствени услуги. Покрај тоа што Македонија е една од ретките земји што во рекордно краток период го воспостави ДСГ системот и е лидер во регионот во унапредувањето на начинот на финансирање на амбулантската здравствена заштита, успева во исто време постојано да ги следи барањата на здравствените установи, да ги анализира нивните предлози и врши корекција на цените согласно потребите на системот.

Во презентацијата на директорката на Секторот за трезор и сметководство Богдановска-Стојаноска, презентиранио е успешното воведување на Трезорот за здравствените установи што започна да функционира со почетокот на 2011 година како и придобивките од трезорот за целиот здравствен систем во делот на подобро финансиско планирање од страна на здравствените установи и подобрена ликвидност. Посебниот трезор за Јавните здравствени установи и воведените реформи на полето на плаќање на здравствени услуги по пакети и ДСГ методологија го прави ФЗОМ лидер во регионот на полето на здравствено осигурување.

Минатата година домаќин на овој настан беше Македонија, и истиот од страна на сите учесници беше највисоко оценет во поглед на организација и во поглед на стручните излагања и дискусиите .

Бранко Аџигогов  
Портпарол